

ЛОНГОРИЈА СЕ ВЕРИ ЗА ТОНИ ПАРКЕР



Сексипилната миленичка на гледачите на "Очајни домаќинки", Ева Лонгорија (31), се вери за својата љубов - кошаркарот на "San Antonio Spurs", Тони Паркер (24). Паркер со авион долетал во Лос Анџелес по кошаркарскиот натпревар, со цел да ја изненади актерката со "големото прашање".

Лонгорија и Паркер се запознале пред две години во соблекувалната на "San

Antonio Spurs". На Ева ова и е втор брак, по оној со Tyler Christopher, од кого се разведе во 2002 година. Венчавката е планирана за идната година, во татковината на Паркер, Франција.

БРЕД И ЏОЛИ ЌЕ СЕ ВЕНЧААТ ЗА БОЖИК

Најпознатата артистичка двојка, Бред Пит и Анџелина Џоли, планираат да се венчаат за Божиќ, во Јужна Африка, поточно во малото место покрај Јоханесбург.

"За нив бракот е духовна афирмација, па не им е потребно големо холивудско шоу како она на Том Круз", изјави извор близок на Пит и Џоли.

Во церемонијата ќе има традиционална африканска музика, а ќе биде многу едноставна и елегантна.

"Овие двајца многу се сакаат. Овој момент го очекуваа долго време", прокоментирал еден нивни близок пријател.

Веројатно на венчавката ќе присуствуваат Опра Винфри, Мадона со сопругот Гај Ричи, Џорџ Клуни и Даниел Крег.



Предвидување во живо

ТАРОТ

АСТРОЛОГИЈА

Јавете се веднаш

0590 22 202 + 888

ПАРИС ЌЕ СТАНЕ МАЈКА?

Парис Хилтон сака да се одмори од лудите забави и да му се посвети на "квалитетниот" живот. На ова мислење ја натерале децата на Бритни Спирс.

"Од секогаш сум сонувала да имам четири деца до мојата триесетта година", изјавила 25-годишната наследничка на империјата "Хилтон".

Својата подготвеност за мајчинство ја објаснила со реченицата: "Се грижам за животните, па мислам дека, исто така, би се грижела и за моите деца. Колку поголема грижа за децата, толку повеќе ќе си го средувам животот. Во една прилика Бритни порано отиде дома, а тоа мораше да го направи заради своите деца".

Во духот на новата зрелост, Парис дури се смирила и со своето поранешно момче, Ставрос, а со оглед на годините се очекува наскоро да почне да ги исполнува зацртаните норми.

